

ПРОГРАМА

Трендови во валидацијата на неформалното и информалното учење (ВНФИУ) во ЕУ и соседството

ОНЛАЈН-НАСТАН 29 МАРТ 9.00 – 12.10 ЧАСОТ

КРАТОК ПРЕГЛЕД:

Валидацијата на неформалното и информалното учење има централно место во политиките за доживотно учење. Валидацијата им овозможува на луѓето да ги развијат своите вештини преку работа, граѓански ангажман или хобија кои се утврдени, документирани и уважени. Тоа им помага да бараат подобри работни места и дополнително образование. Им овозможува на луѓето да бидат посвесни за сопствените сили и ги мотивира да се вклучат во понатамошното учење.

Валидацијата дава видливост на спектарот на достапни вештини и сè повеќе се втемелува сфаќањето дека може да ги реши јазовите во вештините и да го намали губењето на мозоците. Со скратување на времето потребно за доусовршување и преквалификација, може да игра важна улога во закрепнувањето по пандемијата и во двојната дигитална и зелена транзиција.

Ефективните системи за валидација се протегаат низ политиките на пазарот на трудот, економскиот развој и образованието, а тоа може да претставува предизвик при нивното изготвување. Тие бараат решенија засновани на добро разбирање на потребите на корисниците, поддршка од работодавачите и отвореност на страната на образовниот систем за да се приспособат флексибилните патеки за учење. Висококвалитетните услуги засновани на транспарентни стандарди и добри информации, активности за информирање и активности за пружање насоки се од интегрално значење за создавањето механизми за препознавање во кои се има доверба.

Во 2021 година, ЕТФ спроведе студија за валидација во повеќе земји: Азербејџан, Јордан, Грузија, Молдавија, Украина. Студијата го утврдува постигнатиот напредок и постоечките предизвици при проширување на системите за валидација. Главната цел на вебинарот е да поддржи понатамошен развој на системите за валидација во земјите-партнери на ЕТФ, преку:

- претставување и валидација на сознанијата од студијата на ЕТФ и дискусија во врска со препораките за политиките;
- претставување на местото на валидација во Агендата за нови вештини на ЕУ;
- споделување на добри практики од земјите-партнери и земјите-членки на ЕУ.

Час	Точка	Говорник
09:00 - 09:10	Добредојдовте од ЕТФ	Мануела Прина, шеф на одделението за утврдување и развој на вештините, ЕТФ
09:10 - 09:15	ВНФИУ во Агендата за вештини 2020	Европска Комисија (да се потврди)
09:15 – 09:30	Спроведување на ВНФИУ во ЕУ и развојни трендови (проследено со прашања и одговори)	Ернесто Вијалба-Гарсија, Цедефоп
09:30 – 09:50	Сознанија на ЕТФ 2021 студија за валидација во повеќе земји (проследено со прашања и одговори)	Ани Картунен, Глобеду Марија Розеншток, ЕТФ
09:50 – 10:20	Панел за дискусија со претставници од земјите-партнери на ЕТФ (проследено со прашања и одговори)	(да се потврди) Агенција за обезбедување на квалитетот во образованието, Азербејџан Нани Далакишвили, шеф на одделението за обезбедување квалитет во техничкото и стручното образование, Лонда Миндиашвили, координатор на РНФЕ, одделение за обезбедување на квалитетот во техничкото и стручното образование, Национален центар за подобрување на квалитетот во образованието (НЦПКО), Грузија Галина Русу, државен секретар министерство за образование и истражување во Република Молдавија Володимир Ковтунец, заменик претседател на Управата за национални квалификации, Украина
10:20– 10:30	<i>Пауза за кафе</i>	
10:30 – 11:00	Финансирање на ВНФИУ Шведска – финансирање на ВНФИУ за квалификации во високото стручно образование (проследено со прашања и одговори)	Ана Калсон, виш советник, Шведска национална агенција за високо стручно образование (МУН)
11:00 – 11:30	ВНФИУ и неформалните квалификации во Полска – од перспектива на пружателите (проследено со прашања и одговори)	Едита Мигалка, Марек Марчак, ВЦЦ Фондација, Полска
11:30- 12:00	Вештачка интелигенција во профилирање на вештините – развивање на решенија со корисникот во центарот, СкилЛаб (проследено со прашања и одговори)	Симон Шмидт, СкилЛаб
12:00 -12:10	Завршен преглед и крај	Арјен Деј, ЕТФ